



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 18.02.2014

СООПШТЕНИЕ

Нови олеснувања при остварување на правото на ортопедски и други помагала

Фондот проджува да го олеснува осварувањето на правото на ортопедски и други помагала и поради тоа направи измени во Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Со новите измени кои стапија на сила на **01.02.2014** година и се опфатени приближно 8.200 лица, предвидено е:

- **Воведување на нова група помагала.**

Суплементи за дигестивни и метаболни заболувања, и тоа безглутенско брашно за лицата заболени од Ret Syndrome и безпротеинско брашно и млеко за лица заболени со фенилкетонурија, по барање на осигурени лица. Имено, станува збор за ранлива



група на граѓани кои во својата секојдневна исхрана не можат да вклучат продукти кои ги содржат протеините глутен и фенил аланинот, а при тоа сериозно да не го нарушат сопственото здравје. Со воведување на оваа измена на Правилникот ФЗОМ овозможи на лицата заболени од Ret Syndrome и Фенилкетонурија да го остварат своето право на овие суплементи **на товар на Фондот, станува збор за 3 лица заболени од ret syndrome и 10 лица со фенилкетанурија кои досега приватно ги плаќаа овие суплементи кои се движат од 4000 денари за безглутеинското брашно, до 20.000 денари за безпротеинското брашно и млеко во зависност од количината месечно.**

- **Кратење на 164.000 посети на годишно ниво кај матичниот и ПС на ФЗОМ.**

ФЗОМ вовеле пропишување потврди за ортопедски помагала за 180 дена, осигурениците со само една посета на матичен лекар, ќе добиваат потврди за шест месеци за следниве помагала:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

- За едноделен и дводелен систем за уростома, илеостома и колостома (вештачки отвори),
- Нелотен катетар,
- Пелени и влошки за инконтиненција

Ваквата измена на Правилникот има за цел да им ја олесни постапката на осигурените лица - корисници на помагалата за инконтиненција на кои потврдите им се издаваат по препорака на лекар специјалист, Наод оценка и мислење од Лекарската комисија, а ги пропишува избраниот лекар.



Со оваа измена на Правилникот, по пример на хроничниот рецепт за лекови се овозможува издавање и заверување на потврди за 180 дневна количина на потребното помагало со само една посета на матичен лекар, додека подигнувањето на помагалото во ортопедските куќи ќе биде на месечно ниво.

До сега, осигурениците одеа прво на матичен, па до подрачна служба и на крај да го подигнат помагалото од ортопедската куќа, на месечно ниво, а сега се овозможува 20 помалку посети на осигурениците кај избраниот лекар и подрачните служби на годишно ниво. Станува збор за 8.200 лица корисници на овие помагала и со оваа измена се намалуваат 164.000 посети на годишно ниво кај матичниот и ПС на ФЗОМ.